

# Слободен софтвер Македонија

<http://slobodensoftver.org.mk>

[info@slobodensoftver.org.mk](mailto:info@slobodensoftver.org.mk)

## Извештај за работата во 2008 година



EMIT

Скопје, 10.01.2009

Овој документ, согласно статутот на Слободен софтвер Македонија, го изготвува претседателот на Слободен софтвер Македонија и го презентира пред членовите на годишното собрание на организацијата.

Авторско право (C) 2008 Слободен софтвер Македонија, ул. „Злате Михајловски“ бр. 26, 1000 Скопје, Република Македонија

Дозволено е правење на еднакви копии на овој документ во било кој медиум сè додека е вклучена оваа забелешка.

## Преглед на активности

Слободен софтвер Македонија во 2008 година беше посветена на своите редовни активности. Работилниците „Сподели знаење“ се одржуваа во текот на целата 2008 година, а завршија со специјален настан за развој на интернет апликации организиран на крајот на декември во соработка со Центарот за нови медиуми<sup>i</sup>. Сите други настани заклучно со месец април 2008 се уредно забележани во билтените<sup>ii</sup> на Слободен софтвер Македонија (последниот е од 6 мај 2008 година). Традиционалните предавања на Правниот факултет во Скопје се одржаа на крајот на летниот семестар.

Членовите на организацијата во неколку наврати учествуваа на настани за слободен софтвер и технологии заедно со заедниците на корисници на слободен софтвер низ регионот. Од позначајните средби се извојуваат настанот НСНД во Сплит, Хрватска во август, 25-тата ССС конференција во Берлин, Германија во декември.

Во Скопје се одржаа и два настана поврзани со светските прослави на Денот на слободни документи и денот на слободен софтвер<sup>iii</sup>.

Претставници на организацијата учествуваа и на други настани, како дебатата за македонскиот јазик и информатичката комуникација одржана на Филолошкиот факултет во април 2008; потоа серија дебати поврзани со кирилицата од кои произлезе и една конференција за печат<sup>iv</sup>.

Изданието на Firefox 3 на македонски јазик исто така беше одбележано со конференција за печат (и забава)<sup>v</sup>.

Активностите поврзани со OLPC продолжија со настан - работилница - презентација на ЕТФ во Скопје во месец мај, а во текот на целата година организацијата овозможуваше надградба на софтверот на компјутерите за децата во рамките на СподелиЗнаење во културниот центар Точка.

Во јуни претставници на Слободен софтвер Македонија одржаа неколку презентации за локализација на Филолошкиот факултет.

Во текот на летото и есента Слободен софтвер Македонија беше ангажирана околу проектот за локализација на софтвер за Владата на Р. Македонија од апликациите од Edubuntu, а кој го организираше USAID. Официјалните реакции и исходи од овие се достапни на страниците на организацијата<sup>vi</sup>.

Во декември Слободен софтвер Македонија повторно имаше своја презентација на конференцијата „Е-општество.мк“. Претставник на организацијата кој ја држеше презентацијата беше Александар Балаловски<sup>vii</sup>.

Во 2008 година беше пуштен и форумот посветен на Убунту – <http://ubuntu.linux.net.mk/forum/>.

### **Финансиски информации**

Во 2008 година Слободен софтвер Македонија работеше на повеќе проекти кои обезбедија финансирање на некои од потребите на организацијата. Деталниот финансиски извештај ќе биде достапен на членовите на организацијата по поднесувањето на завршната сметка за 2008 година до надлежните институции.

Слободен софтвер Македонија поднесе три проекти, еден во Секретаријатот на Владата на Р. Македонија и два во Фондацијата ERSTE Stiftung, со цел промовирање и проширување на своите активности. За двата проекти во Фондацијата ERSTE Stiftung организацијата сè уште нема добиено повратна информација. За проектот доставен до Секретаријатот на Владата на Р. Македонија, Слободен софтвер Македонија, на 30.12.2008 година, доби средства во износ од 120.000,00 денари. Проектот би требало да се изведе во текот на 2009 година. Деталите за проектите се наоѓаат во документацијата на организацијата.

Претседател на  
Слободен софтвер Македонија  
Новица Наков с.р.

- i [http://slobodensoftver.org.mk/vesti/otvorena\\_diskusija\\_internet\\_aplikacii\\_razvoj\\_marketing\\_promocija](http://slobodensoftver.org.mk/vesti/otvorena_diskusija_internet_aplikacii_razvoj_marketing_promocija)
- ii <http://slobodensoftver.org.mk/kategorii/bilten>
- iii [http://slobodensoftver.org.mk/vesti/den\\_na\\_sloboda\\_na\\_dokumenti\\_2008](http://slobodensoftver.org.mk/vesti/den_na_sloboda_na_dokumenti_2008) и <http://slobodensoftver.org.mk/vesti/sfd2008>
- iv [http://slobodensoftver.org.mk/vesti/slobodniot\\_softver\\_pisuva\\_pravilna\\_kirilica](http://slobodensoftver.org.mk/vesti/slobodniot_softver_pisuva_pravilna_kirilica)
- v <http://slobodensoftver.org.mk/vesti/firefox3>
- vi [http://slobodensoftver.org.mk/vesti/reakcija\\_za\\_tender\\_za\\_lokalizacija\\_edubuntu](http://slobodensoftver.org.mk/vesti/reakcija_za_tender_za_lokalizacija_edubuntu)
- vii <http://slobodensoftver.org.mk/vesti/e-soc2008>